

Бр: 10-67
Скопје: _____

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-67 од 10.04.2023 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 26.07.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-67 од 10.04.2023 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, како корисник на државната помош, утврди дека

Мерката

- **Помош во висина од XXX од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување кои давателот на државната помош ќе ги исплати на корисникот на државната помош во транши и тоа:**

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електронски составни делови (компоненти) претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Податоците претставуваат деловна тајна

Доколку корисникот на државната помош инвестира износи различни од износите пропишани во горенаведените XXX транши, државната помош за секоја транша ќе изнесува XXX од реализираните оправдани инвестициски трошоци. Доколку во периодот од 01.10.2029 година заклучно со датумот на завршување на инвестицискиот проект, корисникот на државната помош инвестира оправдани инвестициски трошоци до или над износот од XXX, корисникот на државната помош има право да поднесе во било кој момент барање за исплата на преостанатата државна помош, во рамки на прилагодениот износ на помош. Истата ќе се реализира во период од 90 дена од комплетирање на барањето.

Мерката

- **Помош за создавање на нови работни места за вработените на полно работно време до датумот на завршување на инвестицискиот проект каде државната помош за XXX**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за произволствона електронски составни делови (компоненти) претставува **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.**

За доделување на грантот за креирани работни места, корисникот на државната помош се обврзува просечната основна месечна бруто плата за вработените, во периодот од 2024 година до 2034 година да расте за XXX.

Мерката

- **Помош во висина до XXX од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект која давателот на државната помош ќе ја исплати на корисникот на државната помош во транши кои ќе се исплаќаат под посебни услови, и тоа:**

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електронски составни делови

(компоненти) претставува **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.**

Доколку корисникот на државната помош инвестира износи различни од износите пропишани во горенаведените шест транши, државната помош за секоја транша ќе изнесува XXX од реализираните оправдани инвестициски трошоци. Доколку во периодот од 01.10.2029 година заклучно со датумот на завршување на инвестицискиот проект, корисникот на државната помош инвестира оправдани инвестициски трошоци до или над износот од XXX, корисникот на државната помош има право да поднесе во било кој момент барање за исплата на преостанатата државна помош, во рамки на прилагодениот износ на помош. Истата ќе се реализира во период од 90 дена од комплетирање на барањето.

Во согласност со Деловниот план, корисникот на државната помош ќе инвестира износ од XXX како оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект во Зоната, во периодот до датумот на завршување.

Согласно член 9 став (2) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош (“Службен весник на Република Македонија” бр. 109/13), интензитетот на помошта за инвестициските проекти може да изнесува XXX од максималниот интензитет на регионална помош-за делот на оправдани трошоци кои надминуваат XXX денарска противвредност.

Во согласност со Предлог - Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, во случај на поголем примен износ на помош за потврдените оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект, корисникот на државната помош веднаш и без одлагање ќе ја врати разликата на давателот на државната помош во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Согласно Деловниот план, инвестицискиот проект се реализира за целите на производство на нови производи кои во моментот не се дел од портфолио на производи на корисникот на државната страна во рамките на постоечките инвестициски проекти на корисникот на државната помош во Република Северна Македонија и не претставува подпроект на друг голем инвестициски проект во смисла на член 9 став (3) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош.

Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ќе создаде XXX нови работни места при што ќе вработи XXX вработени до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Корисникот на државната помош се обврзува да го задржи пополнет бројот на нови работни позиции за кои добил државна помош во согласност со член 5 од Предлог-Договорот за доделување на државна помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје во период од 5 години сметано од датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Корисникот на помошта се обврзува да ја одржува инвестицијата, односно средствата (објекти, згради, опрема) во Зоната во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицискиот проект, што е во согласност со член 6 (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош. Доколку корисникот на државната помош не го исполни овој услов,

тој е должен да го врати целокупниот износ на примена државна помош согласно Договорот за доделување на државна помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје заедно со каматната стапка пресметана во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Корисникот на државната помош ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за вториот инвестицискиот проект од сопствени извори или од трета страна во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош, дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош, е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување во име на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони достави Известување за планирано доделување на помош и Известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисник во ТИРЗ Штип и ТИРЗ Скопје 1, на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје бр. 10-67 од 10.04.2023 година (во натамошниот текст: известувања), Предлог- Договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (непотпишан), Одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, донесена на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на сто триесет и петта седница на ден 10.04.2023 година, писмо на намери и деловен план за инвестицискиот проект на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје бр.13-639/2 од 07.04.2023 година.

КЗК согласно член 14 став (3) од Законот за контрола на државната помош, со допис бр. 10-67 од 10.05.2023 година побара од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, дополнување на известувањето за планирано доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на ден 25.05.2023 година со допис бр. 13-682/3 достави до КЗК дополнување на известувањето.

Исто така, КЗК со допис бр. 10 -67 од 27.06.2023 година побара од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони дополнителни информации. Дирекцијата за

технолошки индустриски развојни зони, на ден 03.07.2023 година со допис бр. 13-682/5 достави до КЗК одговор на барањето за дополнителни информации.

Со оглед на фактот дека поднесените известувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 03.07.2023 година.

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања и Предлог-договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (непотпишан од договорените страни) и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е:** Владата на Република Северна Македонија, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
- **Корисник на државната помош е** Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса улица Технолошка индустриска развојна зона Бр.Скопје 1/ББ, Илинден Скопје, Република Северна Македонија.
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува правниот акт врз основа на која се доделува помошта—Одлука од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-681/7 од 10.04.2023 година за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и Предлог- Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин следните четири критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Оттука, при испитување на мерката содржана во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

Мерката: Помош во висина од XXX од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување кои давателот на државната помош ќе ги исплати на корисникот на државната помош во транши и тоа:

- XXX
- XXX
- XXX

- XXX
- XXX
- XXX

предвидена во член 4 од Предлог- Договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електронски составни делови (компоненти). На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и неговото производство на електронски составни делови (компоненти), која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електронски составни делови (компоненти), претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не

е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Мерката: Помош за создавање на нови работни места за вработените на полно работно време до датумот на завршување каде државната помош за креирање на XXX

предвидена во член 5 од Предлог- Договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатијето и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електронски составни делови (компоненти). На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и неговото производство на електронски составни делови (компоненти), која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електронски составни делови (компоненти) претставува **регионална**

помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија за **поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди декагоренаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

Согласно Предлог - Договорот, за да нема сомневање, државната помош според оваа мерка е валидна до датумот на кој вкупната државна помош ќе го достигне прагот на максималниот интензитет од член 9 од Предлог – Договорот.

Мерката: Помош во висина до XXX од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект која давателот на државната помош ќе ја исплати на корисникот на државната помош во транши кои ќе се исплаќаат под посебни услови, и тоа:

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

предвидена во член 6 од Предлог- Договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје;
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електронски составни делови (компоненти). На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит.

- Мерката економска поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и неговото производство на електронски составни делови (компоненти), која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови.
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електронски составни делови (компоненти), претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

Во Предлог -Договорот за државна помош е наведено дека корисникот на државната помош ќе создаде XXX работни места при што ќе вработи XXX вработени до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Корисникот на државната помош се обврзува дека најдоцна до 31 март секоја календарска година ќе достави до давателот на државната помош годишен извештај со месечен преглед за сите вработени за периодот од 1 јануари до 31 декември претходната година до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Корисникот на државната помош се обврзува дека најдоцна до 31 март секоја календарска година до давателот на државната помош ќе доставува годишен извештај со месечен преглед за сите вработени и бруто платите за периодот од 1 јануари до 31 декември од претходната година сè до и заклучно со 5 годишнината од датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Корисникот на државната помош се обврзува дека ќе го задржи пополнет бројот на нови работни позиции за кои добил државна помош во согласност со член 5 од Предлог-Договорот за доделување на државна помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје во период од 5 години сметано од датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Корисникот на помошта согласно Предлог - Договорот се обврзува да ја одржува инвестицијата, односно средствата (објекти, згради, опрема) во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицискиот проект, што е во согласност со член 6 (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош. Доколку корисникот на државната помош не го исполни овој услов, тој е должен да го врати целокупниот износ на државната помош добиена согласно Предлог-Договорот за доделување на државна помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство,

трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје заедно со каматата пресметана во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Корисникот на државната помош ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект од сопствени извори или од трета страна во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Кумулативната државна помош ќе биде ограничена на прилагодениот износ на помош пресметан на потврдените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Согласно Деловниот план, инвестицискиот проект се реализира за целите на производство на нови производи кои во моментот не се дел од портфолио на производи на корисникот на државната страна во рамките на постоечките инвестициски проекти на корисникот на државната страна во Република Северна Македонија и не претставува подпроект на друг голем инвестициски проект во смисла на член 9 став (3) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош.

КЗК со Решение бр. 10-126 од 19.10.2022 година одобри доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште во ТИРЗ Скопје 1 како втор инвестициски проект за производство на електронски составни делови (компоненти), кој се однесува на инвестирање во материјални и нематеријални средства поврзани со проширување на капацитетите за производство на постојната фабрика во ТИРЗ Скопје 1.

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со дописот бр. 13-682/5 од ден 03.07.2023 година достави до КЗК одговор на барањето за дополнителни информации, во кој наведе дека вториот и третиот инвестициски проект на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се реализираат од основни средства комбинирани на економски делив начин.

Согласно член 9 став (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош, голем инвестициски проект се смета за единствен проект кога почетната инвестиција е реализирана во период од три години и тоа од страна на едно или повеќе претпријатија и се состои од основни средства комбинирани на **економски неделив начин**. Исто така, согласно член 9 став (3) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош, за да се избегне намерна поделба на големите инвестициски проекти на подпроекти, секој голем инвестициски проект направен за период од три години од страна на истото/ите претпријатие/ја која се состои од основни средства комбинирани на **економски неделив начин се смета за една инвестиција**.

КЗК укажува да се внимава на членот 9 од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош за поимот на голем инвестициски проект.

Мерките:

1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за период од 10 години почнувајќи од денот на добивањето на Решението за проширување, под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;

2. Ослободување од плаќање на данокот на личен доход по основ на исплата на плати на вработените за период од 10 години почнувајќи од денот на добивање на Решението за проширување, под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност за увозот на добра во зоната, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;
4. Царински ослободувања и олеснувања согласно член 6 од Законот за ТИРЗ;
5. Ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште;
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како безбедносен инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по одредувањето на царински дозволено постапување или употреба на стоката за време на вршењето на дејноста во Зоната, согласно член 6 од Законот за ТИРЗ

од Предлог - договорот за доделување на државна помош претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко - индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на КЗК, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година, КЗК го одобри Законот за технолошки – индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко – индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. Д-р Владимир Наумовски